

1. Апелационен суд Гостивар	Извештај за период од 10.2019 – 12.2019
2.СУДИИ - Број на предвидени места	16 судии вклучувајќи го и претседателот на судот
- Број на пополнети места	13 судии вклучувајќи го и претседателот на судот
3.СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ - Број на предвидени места	<p>Вкупно предвидени судски службеници 119 – извршители, и тоа:</p> <p>I – Категорија “А” – судски администратор предвиден 1 извршител;</p> <p>II – Категорија “Б” раководни судски службеници – предвидени 11 извршители;</p> <p>III – Категорија “В” стручни судски службеници – предвидени 50 извршители;</p> <p>IV – Категорија “Г” помошно – стручни судски службеници – предвидени 40 извршители;</p> <p>V – Категорија на судски службеници вработени според Законот за работните односи – предвидени 9 извршители;</p> <p>VI – судски полицајци вработени според ЗСС – предвидени 8 извршители.</p>
- Број на пополнети места	<p>Вкупно пополнети места 34 – извршители или 30%, и тоа:</p> <p>I – Категорија “А” – судски администратор – 1 извршител, пополнетоста 100%;</p> <p>II – Категорија “Б” раководни судски службеници – нема распореден раководен судски службеник – пополнетоста 0%;</p> <p>III – Категорија “В” – пополнети места 20 извршители – пополнетоста 40%;</p> <p>IV – Категорија “Г” – пополнети 10 извршители – пополнетоста 25%;</p> <p>V – Категорија на судски службеници вработени според Законот за работните односи – пополнети места 2 извршител – пополнетос 22%;</p> <p>VI – судски полицајци вработени според ЗСС – пополнети места - 1 извршител – пополнетоста 12%.</p>
4. Нерешени нормирани предмети од претходен период	442
5. Прилив на ново примени нормирани предмети во судот	859
6. Вкупен број на нормирани предмети во работа во судот	1301
7. Вкупен број на нормирани решени предмети во судот	963
8. Вкупен број на нормирани нерешени предмети во судот	338
9. Предвидена просечна ориентациона норма на судот	/
10. Вкупно остварена ориентациона норма	/

на ниво на судот	
11. Вкупен број на стари предмети постари од 3, 7 и 10 години од претходниот период	0
12. Вкупен број на решени стари предмети, постари од 3,7 и 10 години	0
13. Вкупен број на погрешно заведени предмети на ниво на судот со причини за грешната заверка	0
14. Вкупен број на ненормирани нерешени предмети од претходниот период	1
15. Вкупен број на примени ненормирани предмети	339
16. Вкупен број на ненормирани предмети во работа	340
17. Вкупен број на ненормирани решени предмети	340
18. Вкупен број на ненормирани нерешени предмети	0
19. Податоци за работата на канцеларијата за односи со јавност <ul style="list-style-type: none"> - Број на поднесоци доставени до јавната канцеларија - Број на доставени одговори од јавната канцеларија 	0
20. Број на одржани седници на судиите во судот	49
21. Број на одржани седници на одделите на судот	Кривичен оддел: 39 Граѓански оддел: 10
22. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање	0 (Имавме проблем со компјутерот на кој е инсталрирана програмата за тонско снимање, но проблемот е решен)
23. Вкупен број на предмети во кој е извршена електронска достава	11